



3216-389

# ГРЦИЈА-ЛЕТО 2017

## ПИЕРИЈА

Вила **ВИКТОРИЈА ИН** се наоѓа во центарот на Паралија во близина на хотел ВИКТОРИЈА ЛУКС на околу 150 метри од плажа, недалеку од црквата. Вилата располага со 8 трокреветни студија и 2 шесткреветни дуплекс апартаменти. Сите студија и апартаменти располагаат со комплет опремена мини кујна, тоалет со туш, балкон, ТВ и клима уред која се доплаќа 5 евра на ден.

| ПИЕРИЈА  |          | МАЈ |    |    | ЈУНИ |    |     | ЈУЛИ |     |     |     | АВГУСТ |     |     |     | СЕПТЕМВРИ |    |    |    |     |
|--|----------|-----|----|----|------|----|-----|------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----------|----|----|----|-----|
| ПАРАЛИЈА   | Термин   | 21  | 28 | 04 | 11   | 18 | 25  | 02   | 09  | 16  | 23  | 30     | 06  | 13  | 20  | 27        | 03 | 10 | 17 | 24  |
| Вила<br>ВИКТОРИЈА ИН<br>1/3 (Студио)             | ноќевања | 7   | 7  | 7  | 7    | 7  | 7   | 7    | 7   | 7   | 7   | 7      | 7   | 7   | 7   | 7         | 7  | 7  | 7  | 7   |
|  |          | 39* | 49 | 59 | 79   | 89 | 109 | 119  | 139 | 159 | 169 | 169    | 149 | 139 | 119 | 99        | 79 | 59 | 49 | 39* |
| Вила<br>ВИКТОРИЈА ИН<br>1/6 (Дуплекс Апартамент) | ноќевања | 7   | 7  | 7  | 7    | 7  | 7   | 7    | 7   | 7   | 7   | 7      | 7   | 7   | 7   | 7         | 7  | 7  | 7  | 7   |
|  |          | 39* | 49 | 59 | 69   | 79 | 99  | 109  | 119 | 129 | 139 | 139    | 129 | 119 | 109 | 99        | 79 | 59 | 49 | 39* |

## ОЛИМПИК БИЧ

Вила **ХЕЛЕН** се наоѓа во централниот дел на Олимпик Бич на околу 100 метри од плажа. Вилата располага со 12 двокреветни и трокреветни студија и 1 дуплекс апартамент. Сите студија и апартаментот располагаат со комплетно опремена кујна, тоалет со туш, ТВ, балкон и клима уред кој се доплаќа 5 евра на ден.

| ПИЕРИЈА                                   |          | МАЈ |    |    | ЈУНИ |    |     | ЈУЛИ |     |     |     | АВГУСТ |     |     |     | СЕПТЕМВРИ |    |    |    |     |
|---|----------|-----|----|----|------|----|-----|------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----------|----|----|----|-----|
| ОЛИМПИК БИЧ                               | Термин   | 21  | 28 | 04 | 11   | 18 | 25  | 02   | 09  | 16  | 23  | 30     | 06  | 13  | 20  | 27        | 03 | 10 | 17 | 24  |
| Вила<br>ХЕЛЕН<br>1/2, 1/3 (Студио)        | ноќевања | 7   | 7  | 7  | 7    | 7  | 7   | 7    | 7   | 7   | 7   | 7      | 7   | 7   | 7   | 7         | 7  | 7  | 7  | 7   |
|   |          | 39* | 49 | 59 | 79   | 89 | 109 | 119  | 139 | 159 | 169 | 169    | 149 | 139 | 119 | 99        | 79 | 59 | 49 | 39* |
| Вила<br>ХЕЛЕН<br>1/5 (Дуплекс Апартамент) | ноќевања | 7   | 7  | 7  | 7    | 7  | 7   | 7    | 7   | 7   | 7   | 7      | 7   | 7   | 7   | 7         | 7  | 7  | 7  | 7   |
|   |          | 39* | 49 | 59 | 69   | 79 | 99  | 109  | 119 | 129 | 139 | 139    | 129 | 119 | 109 | 99        | 79 | 59 | 49 | 39* |

## ЛЕПТОКАРИЈА

Вила **ЈАНИС** е одлично опремена која се наоѓа во непосредна близина на центарот на околу 200 метри, а од плажата е оддалечена само 100 метри. Располага со убави и пространи двокреветни, трокреветни и четирикреветни студија кои се наоѓаат на првиот и третиот кат опремени со кујна, ТВ, WI-FI, балкон и клима уред за кој се доплаќа 5 евра на ден.

| ПИЕРИЈА                |          | МАЈ |    | ЈУНИ |    |     |     | ЈУЛИ |     |     |     | АВГУСТ |     |     |     | СЕПТЕМВРИ |    |    |    |     |
|------------------------|----------|-----|----|------|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----------|----|----|----|-----|
| ЛЕПТОКАРИЈА            | Термин   | 21  | 28 | 04   | 11 | 18  | 25  | 02   | 09  | 16  | 23  | 30     | 06  | 13  | 20  | 27        | 03 | 10 | 17 | 24  |
| Вила<br>ЈАНИС          | ноќевања | 7   | 7  | 7    | 7  | 7   | 7   | 7    | 7   | 7   | 7   | 7      | 7   | 7   | 7   | 7         | 7  | 7  | 7  | 7   |
| 1/2, 1/3, 1/4 (Студио) |          | 39* | 59 | 69   | 99 | 119 | 129 | 139  | 159 | 179 | 189 | 189    | 169 | 159 | 139 | 119       | 99 | 69 | 49 | 39* |

## НЕИПОРИ

Вила **ТОМАС** "А"- категорија се наоѓа на само 30 метри од прекрасната песочна плажа веднаш до хотелот „Olimpic Beach“ во Неи Пори. Располага со 2 двокреветни, 7 трокреветни и 1 четирикреветен апартман, опремени со мини кујна опремена со прибор, тоалет со туш, балкон и клима уред кој се доплаќа 5 евра на ден.

| ПИЕРИЈА                |          | МАЈ |    | ЈУНИ |     |     |     | ЈУЛИ |     |     |     | АВГУСТ |     |     |     | СЕПТЕМВРИ |     |    |    |     |
|------------------------|----------|-----|----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----------|-----|----|----|-----|
| НЕИ ПОРИ               | Термин   | 21  | 28 | 04   | 11  | 18  | 25  | 02   | 09  | 16  | 23  | 30     | 06  | 13  | 20  | 27        | 03  | 10 | 17 | 24  |
| Вила<br>ТОМАС          | ноќевања | 7   | 7  | 7    | 7   | 7   | 7   | 7    | 7   | 7   | 7   | 7      | 7   | 7   | 7   | 7         | 7   | 7  | 7  | 7   |
| 1/2, 1/3, 1/4 (Студио) |          | 49* | 69 | 79   | 109 | 129 | 139 | 149  | 169 | 189 | 199 | 199    | 179 | 169 | 149 | 129       | 109 | 79 | 59 | 49* |

-Цените во табелите се изразени за пакет аранжман по лице за 7 ноќевања со вклучен превоз, за минимум две лица во студио или четири лица во дуплекс апартман.

-Цените се изразени во € (евра), а плаќањето е исклучиво во денарска противвредност (1€ = 62 МКД).

-Сместување на трето и четврто лице во студио задолжително плаќа 30€ (евра).

-Сместување на петто и шесто лице во дуплекс апартман задолжително плаќа 30€ (евра).

-Само превоз на наведените датуми 30€ (евра) Возрасни, 20€ (евра) деца до 12 години.

-За користење на сопствен превоз се одбива 10€ (евра) од цените во табелата.

-Цените во табелата одбележани со \* не се одбива превозот и не важи попустот.

-За аранжманите купени со попуст НЕ Е дозволено: промена на дата, име и презиме на патниците по извршената уплата. Во случај на промена важат редовните цени и се доплаќа до износот.

-Доплата за клима уред 5€ (евра) на ден.

**НАПОМЕНИ:** Собите се преземаат во 13,00 часот на денот на пристигнување,

а се напуштаат во 9,00 часот на денот на заминување по локално време;

**-Задолжително патничко – здравствено осигурување;**

### Автобуски превоз според термини од табелата

**05:00** часот тргнување од Куманово (пред ресторан Жмара);

**06:00** часот тргнување од Скопје (паркинг спроти Саемот хотел ВИП);

**06:45** часот тргнување од Велес (Бензинска пумпа Мак Оил Мотел Македонија);

**07:30** часот тргнување од Кавадарци (Агенција Екстра Бус);

**08:30** часот Граничен премин Богородица

**Поаѓање од Грција во 14:15 часот по локално време.**

Ул. 11ти Октомври 5 (Градски Плоштад Македонија), 1000, Скопје, Македонија

Тел: + 389 (0) 2 3216 389; [www.inex.com.mk](http://www.inex.com.mk); email: [inex2@t.mk](mailto:inex2@t.mk)